

Службен гласник

на Општина Струмица

Број 9

Среда, 03 април 2013 год.

www.strumica.gov.mk



Содржина

Градоначалник на општина Струмица:	Стр.		Стр.
194. Одлука за организирање на јавна анкета на јавна анкета на Нацрт ДУП за дел од блок 30 урбана единица 7 во град Струмица, општина Струмица 2013-2018	2	197. Одлука за организирање на јавна презентација јавна презентација по Нацрт ДУП за дел од блок 35 урбана единица 4 во град Струмица, општина Струмица 2013-2018	3
195. Одлука за организирање на јавна презентација на Нацрт ДУП за дел од блок 30 урбана единица 7 во град Струмица, општина Струмица 2013-2018	2	198. Решение за именување на Комисија за спроведување на јавната презентација и јавна анкета по Нацрт ДУП за дел од блок 30 урбана единица 7 во град Струмица, општина Струмица 2013-2018	4
196. Одлука за организирање на јавна анкета по Нацрт ДУП за дел од блок 35 урбана единица 4 во град Струмица, општина Струмица 2013-2018	3	199. Решение за именување на Комисија за спроведување на јавната презентација и јавна анкета по Нацрт ДУП за дел од блок 35 урбана единица 4 во град Струмица, општина Струмица 2013-2018	4

194.

Врз основа на член 24 од Законот за просторно и урбанистичко планирање-пречистен текст (“Службен весник на Република Македонија “ број 60/11) и член 39 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст (“Службен гласник на општина Струмица” број 5/06), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

О д л у к а
за организирање на јавна анкета на
Нацрт ДУП за дел од блок 30 урбана
единица 7 во град Струмица, општина
Струмица 2013-2018

1. Се организира јавна анкета на Нацрт ДУП за дел од блок 30 урбана единица 7 во град Струмица, општина Струмица 2013-2018 со површина од 0,95 ха и граничен опфат :

- Од север со осовина на бул. „Маршал Тито“;
- Од исток со осовина на улица „Балканска“;
- Од југ со осовина на ул.„Гоце Делчев“ и
- Од запад со осовина на ул.„Дебарска“.

2. Одлуката за организирање јавната анкета ќе биде објавена на огласната табла на Општина Струмица, Секторот за урбанизам и комунални работи , ВЕБ страницата на Општина Струмица, “Службен гласник на општина Струмица” и средствата за јавно информирање.

3. Јавната анкета ќе трае 10 работни денови од објавувањето на Одлуката.

4. Нацрт ДУП за дел од блок 30 урбана единица 7 во град Струмица, општина Струмица 2013-2018 со површина од 0,95 ха , ќе биде изложен во просториите на Секторот за урбанизам и комунални работи ул.”Ленинова” во соба број 3.

5. Заинтересираните граѓани и правни лица во предвидениот рок на анкетни листови ќе можат да ги дадат своите забелешки.

6. Оваа одлука влегува во сила од денот на донесувањето и ќе се објави во “Службен гласник на општина Струмица”.

Бр.08- 3321/3 Градоначалник
02.04.2013 год на општина Струмица
С т р у м и ц а Зоран Заев с.р.

.....

195.

Врз основа на член 24 од Законот за просторно и урбанистичко планирање – пречистен текст (“Службен весник на Република Македонија” број 60/11) и член 39 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст (“Службен гласник на општина Струмица” број 5/06), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

О д л у к а
за организирање на јавна презентација
на Нацрт ДУП за дел од блок 30 урбана
единица 7 во град Струмица, општина
Струмица 2013-2018

1. Се организира јавна презентација на Нацрт ДУП за дел од блок 30 урбана единица 7 во град Струмица, општина Струмица 2013-2018 со површина од 0,95 ха и граничен опфат :

- Од север со осовина на бул. „Маршал Тито“;
- Од исток со осовина на улица „Балканска“;
- Од југ со осовина на ул.„Гоце Делчев“ и
- Од запад со осовина на ул.„Дебарска“.

2. Одлуката за организирање јавната презентација ќе биде објавена на огласната табла на Општина Струмица, Секторот за урбанизам и комунални работи , ВЕБ страницата на Општина Струмица, “Службен гласник на општина Струмица”и средствата за јавно информирање

3. Јавната презентација ќе се одржи на ден 16.04.2013 година во 14,00 часот во просториите на Секторот за урбанизам и комунални работи ул.”Ленинова” во соба број 3.

4. Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен гласник на општина Струмица”.

Бр.08-3321/4 Градоначалник
02.04.2013 год. на општина Струмица
С т р у м и ц а Зоран Заев с.р.

.....

196.

Врз основа на член 24 од Законот за просторно и урбанистичко планирање-пречистен текст (“Службен весник на Република Македонија“ број 60/11) и член 39 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст (“Службен гласник на општина Струмица” број 5/06), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

О д л у к а

за организирање на јавна анкета на Нацрт ДУП за дел од блок 35 урбана единица 4 во град Струмица, општина Струмица 2013-2018

1. Се организира јавна анкета на Нацрт ДУП за дел од блок 35 урбана единица 4 во град Струмица, општина Струмица 2013-2018 со површина од 1.30 ха и граничен опфат :

- Од север со осовина на ул. „Бр. 15“ (собирана улица) по ГУП и по станбена улица од ДУП;
- Од југ со осовина на ул. „Бр. 13“ (сервисна улица) по ГУП и
- Од запад со осовина на новопланирана станбена улица - крак.

2. Одлуката за организирање јавната анкета ќе биде објавена на огласната табла на Општина Струмица, Секторот за урбанизам и комунални работи , ВЕБ страницата на Општина Струмица, “Службен гласник на општина Струмица” и средствата за јавно информирање.

3. Јавната анкета ќе трае 10 работни денови од објавувањето на Одлуката.

4. Нацрт ДУП за дел од блок 35 урбана единица 4 во град Струмица, општина Струмица 2013-2018 , ќе биде изложен во просториите на Секторот за урбанизам и комунални работи ул. “Ленинова” во соба број 3.

5. Заинтересираните граѓани и правни лица во предвидениот рок на анкетни листови ќе можат да ги дадат своите забелешки.

6. Оваа одлука влегува во сила од денот на донесувањето и ќе се објави во “Службен гласник на општина Струмица”.

Бр.08- 3322/3 Градоначалник
02.04.2013 год на општина Струмица
С т р у м и ц а Зоран Заев с.р.

.....

197.

Врз основа на член 24 од Законот за просторно и урбанистичко планирање – пречистен текст (“Службен весник на Република Македонија” број 60/11) и член 39 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст (“Службен гласник на општина Струмица” број 5/06), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

О д л у к а

за организирање на јавна презентација на Нацрт ДУП за дел од блок 35 урбана единица 4 во град Струмица, општина Струмица 2013-2018

1. Се организира јавна презентација на Нацрт ДУП за дел од блок 35 урбана единица 4 во град Струмица, општина Струмица 2013-2018 со површина од 1.30 ха и граничен опфат :

- Од север со осовина на ул. „Бр. 15“ (собирана улица) по ГУП и по станбена улица од ДУП;
- Од југ со осовина на ул. „Бр. 13“ (сервисна улица) по ГУП и
- Од запад со осовина на новопланирана станбена улица - крак.

2. Одлуката за организирање јавната презентација ќе биде објавена на огласната табла на Општина Струмица, Секторот за урбанизам и комунални работи , ВЕБ страницата на Општина Струмица, “Службен гласник на општина Струмица” и средствата за јавно информирање

3. Јавната презентација ќе се одржи на ден 16.04.2013 година во 14,30 часот во просториите на Секторот за урбанизам и комунални работи ул. “Ленинова” во соба број 3.

4. Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен гласник на општина Струмица”.

Бр.08-3322/4 Градоначалник
02.04.2013 год. на општина Струмица
С т р у м и ц а Зоран Заев с.р.

.....

198.

Врз основа на член 24 од Законот за просторно и урбанистичко планирање (“Службен весник на Република Македонија” број 60/11) и член 39 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст (“Службен гласник на општина Струмица” број 5/06), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Решение
за именување на Комисија за
спроведување на јавната презентација и
јавна анкета на Нацрт ДУП за дел од
блок 30 урбана единица 7 во град
Струмица, општина Струмица 2013-2018

1. За членови во Комисија за спроведување на јавната презентација и јавна анкета Нацрт ДУП за дел од блок 30 урбана единица 7 во град Струмица, општина Струмица 2013-2018 со површина од 0,95 ха и граничен опфат :

- Од север со осовина на бул. „Маршал Тито“;
 - Од исток со осовина на улица „Балканска“;
 - Од југ со осовина на ул.„Гоце Делчев“ и
 - Од запад со осовина на ул.„Дебарска“.
- ги именувам:
- Стојан Динев – Раководител на Секторот за урбанизам и комунални работи
 - Илија Шалев – претставник на изготвувачот на планот;
 - Александар Цицимов – дипломиран архитект, надворешен член.

2. Се задолжува Комисијата да ја спроведе јавната презентација на 16.04.2013 година во 14,00 часот во просториите на Секторот за урбанизам и комунални работи ул.„Ленинова“ во соба број 3 , а јавната анкета во рок од 10 работни дена од денот на објавувањето на Одлуката за организирање јавна анкета.

3. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето и ќе се објави во “Службен гласник на општина Струмица”.

Бр. 08-3321/5 Градоначалник
02.04.2013 год. на општина Струмица
С т р у м и ц а Зоран Заев с.р.

.....

199.

Врз основа на член 24 од Законот за просторно и урбанистичко планирање (“Службен весник на Република Македонија” број 60/11) и член 39 од Статутот на општина Струмица – пречистен

текст (“Службен гласник на општина Струмица” број 5/06), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Решение
за именување на Комисија за
спроведување на јавната презентација и
јавна анкета на Нацрт ДУП за дел од
блок 35 урбана единица 4 во град
Струмица, општина Струмица 2013-2018

1. За членови во Комисија за спроведување на јавната презентација и јавна анкета Нацрт ДУП за дел од блок 35 урбана единица 4 во град Струмица, општина Струмица 2013-2018 со површина од 1.30 ха и граничен опфат :

- Од север со осовина на ул. „Бр. 15“ (собирана улица) по ГУП и по станбена улица од ДУП;
 - Од југ со осовина на ул.„Бр. 13“ (сервисна улица) по ГУП и
 - Од запад со осовина на новопланирана станбена улица - крак.
- ги именувам:
- Стојан Динев – Раководител на Секторот за урбанизам и комунални работи
 - Илија Шалев – претставник на изготвувачот на планот;
 - Александар Цицимов – дипломиран архитект, надворешен член.

2. Се задолжува Комисијата да ја спроведе јавната презентација на 16.04.2013 година во 14,30 часот во просториите на Секторот за урбанизам и комунални работи ул.„Ленинова“ во соба број 3 , а јавната анкета во рок од 10 работни дена од денот на објавувањето на Одлуката за организирање јавна анкета.

3. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето и ќе се објави во “Службен гласник на општина Струмица”.

Бр. 08-3322/5 Градоначалник
02.04.2013 год. на општина Струмица
С т р у м и ц а Зоран Заев с.р.